

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

5 претставки

за тортура и нечовечко постапување против полициски службеници и тоа по 1 претставка за ПС Битола, ПС Прилеп и П.С од ОН Центар и 2 за П.С од ОН Куманово.

10 претставки

за тортура и нечовечко постапување против припадници на затворската полиција и тоа 4 за КПД Идризово, 3 за КПУ Затвор Прилеп, 2 за КПД Куманово и 1 за КПУ Затвор Битола.

Утврдени елементи за постоење на кривично дело во 5 случаи.

5 пријави

за сторено кривично дело „Малтретирање во вршење на службата“ по член 142 од КЗ до Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, од кои сите 5 се однесуваат на полициски службеници.

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

0 претставки

за тортура и нечовечко постапување против припадници на затворската полиција.

ОСНОВНО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ЗА ГОНЕЊЕ НА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ И ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА СТОРЕНИ ОД ЛИЦА СО ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА

Против 21 полициски службеник се оформени предмети за кривичното дело „Малтретирање и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување“ по член 142 од КЗ.



Донесени решенија за отфрлање на кривичната пријава за 16 лица

Поднесено барање за собирање на потребни известувања до надлежна институција за 1 лице

За 4 лица не е постапено

Трите предмети против припадници на затворската полиција за кои ОЈО претходно информираше дека се во тек, се завршени.



За 1 предмет е донесено решение за отфрлање на кривичната пријава



За 1 предмет е донесена резолуција



За 1 предмет е поднесен обвинителен предлог до надлежен суд

*Обвинителството не даде податок колку вкупно предмети се оформени во период од октомври 2020 до август 2021 година за останатите кривични дела.

*Обвинителството не даде податок за статусот на 39те предмети против 80 полициски службеници кои беа во тек.

ОСНОВЕН КРИВИЧЕН СУД СКОПЈЕ – ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА - СПЕЦИЈАЛИЗИРАНО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КРИВИЧНИ ДЕЛА СТОРЕНИ ОД СТРАНА НА ЛИЦА СО ПОЛИЦИСКИ ОВЛАСТУВАЊА И ПРИПАДНИЦИ НА ЗАТВОРСКАТА ПОЛИЦИЈА


Од 15 предмети за кои постапките беа во тек 6 се завршени.

13 нови предмети за кривичното дело „Малтретирање при вршење на службата“.



4 донесени пресуди со кои се изрекува алтернативна мерка условна осуда

1 изречена казна затвор
1 предмет обвинетиот е ослободен од обвинение



за 7 предмети е постапката во тек
за 4 предмети е донесена пресуда за изрекување на алтернативна мерка условна осуда

за 1 е изречена казна затвор
за 1 е донесена пресуда со која обвинетиот се ослободува од обвинение